

## ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ

## Член 1

Предмет на овој договор е воспоставување на меѓуопштинска соработка согласно член 29 од Законот за меѓуопштинска соработка („Службен весник на РМ“ бр. 79/09) за давање услуги во делот на инспекцијата за животна средина од страна на администрацијата на Општина Кисела Вода на администрацијата на Општина Студеничани кои се состојат во:

- вршење на работи во делот на надлежностите на инспекцијата за животна средина.

## ПРАВА И ОБВРСКИ НА ДОГОВОРНИТЕ СТРАНИ

## Член 2

Давателот се обврзува услугите кои ќе бидат побарани од корисникот наведени во член 1 на овој Договор да ги извршува согласно законските прописи од областа на инспекциската служба за животна средина, професионално, одговорно, континуирано, ефикасно, уредно и навремено, а корисникот се обврзува да му ги овозможи на претставникот на администрацијата на давателот сите услови за непречено извршување на работите на инспектор за животна средина - предмет на овој договор.

## Член 3

Корисникот на услугите се обврзува за услугите на давателот да му исплати месечен надомест до 3000 (триилјади) денари, за секој месец.

## Член 4

Давателот на услугите должен е да ги даде услугите предмет на овој договор односно да врши инспекциски надзор за животна средина секогаш кога за тоа ќе добие писмено известување од страна на корисникот на услугите.

## ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

## Член 5

Овој договор се склучува со времетраење од една година со можност за негово продолжување со склучување на анекс на договорот.

За се што не е регулирано со овој Договор, важат и ќе се применуваат одредбите од Законот за облигациони односи.

## Член 6

Во случај на спор по овој Договор, настанат помеѓу договорените страни, доколку спорот не се разреши меѓусебно, месно надлежен е Основниот суд Скопје II во Скопје.

Овој Договор може да се изменува и дополнува само со Анекс на Договор во согласност со двете договорени страни.

## Член 7

Овој Договор е составен од 4 (четири) еднообразни примероци од кои по 2 (два) за двете договорни страни.

03-1156/1  
21 ноември 2014 година  
Студеничани

За корисникот на услуга  
Општина Студеничани  
Градоначалник,  
Азем Садикси, с.р.

08-2461/3  
28 ноември 2014 година  
Скопје

За давателот на услуга  
Општина Кисела Вода  
Градоначалник,  
Билјана Беличанец Алексиќ, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУДИ  
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

## 5723.

Врз основа на членот 10 од Законот за исплата на платите во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/01, 26/02, 46/02, 37/05, 121/07, 161/08, 92/09, 97/10, 11/12, 145/12, 170/13 и 139/14), Министерството за труд и социјална политика

## ОБЈАВУВА

1. Стапката на трошоците на живот за месец ноември 2014 година, во однос на месец октомври 2014 година, изнесува 100.

2. Исплатата на платите за месец ноември 2014, во однос на месец октомври 2014 година, работодавачите од членот 3 став 1 од Законот за исплата на платите во Република Македонија, ја вршат на нивото на правото утврдено за претходниот месец.

Министер,  
Диме Спасов, с.р.